

**Известување за концентрација со која Фортуна-МК ЕООД, Бугарија ќе стекне контрола над
ТРЕЈДЕК экспорт-импорт ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија**

(предмет бр. 08-12/2021)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 26.01.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација со која Фортуна-МК ЕООД, ул. Ботевградско Шосе бр. 247, Општина Столична, реон Подујане, 1517 Софија, Бугарија ќе стекне единствена контрола над Друштво за трговија и услуги ТРЕЈДЕК экспорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 852 бр. 62, Скопје, Република Северна Македонија

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

Фортуна-МК ЕООД со седиште на ул. Ботевградско Шосе бр. 247, Општина Столична, реон Подујане, 1517 Софија, Бугарија е трговско друштво регистрирано за вршење повеќе дејности, но главна дејност е трговија на големо и мало со храна, пијалоци, индустриски производи и производи за широка потрошувачка.

Друштво за трговија и услуги ТРЕЈДЕК экспорт-импорт ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. 852 бр. 62, Скопје, Република Северна Македонија (во понатамошниот текст ТРЕЈДЕК ДООЕЛ Скопје), кое се занимава со увоз и дистрибуција на производи за широка потрошувачка и чија главна дејност е трговија на големо со парфимериски и козметички препарати.

Според подносителот на известувањето релевантен пазар на кој би се однесувала концентрацијата во Република Северна Македонија е пазарот на производи за широка потрошувачка.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

29.01.2021 година
Скопје